



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Почитувани,

Фондот за здравствено осигурување ве известува дека почнувајќи од денот на влегување во сила на Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствено осигурување (Службен весник на Република Македонија бр. 26/2012, согласно член 5 со кој се менува член 18 став 1), односно 29.02.2012 година, надоместок на плата за време на привремена спреченост за работа поради болест и повреда (боледување), која е во тек и не поминале повеќе од 21 ден од почетокот на истата заклучно со 29.02.2012 година, за првите 30 дена ќе го утврдува и исплатува работодавецот од своите средства.

Тоа значи дека доколку на 29.02.2012 година е 21-от ден, или помалку, од започнатото боледување на вработен, кој може да оствари право на надоместок на плата на товар на ФЗОМ, истиот до 30-тиот ден треба да продолжи да се исплатува на товар на работодавецот.

Во овој пресек ќе влезат сите боледувања кои се започнати на 09.02.2012 година или по тој датум, а сите оние кои се започнати пред тој датум ќе се исплатуваат по старо, или 21 ден на товар на работодавецот.

Датум на прв ден спреченост за работа	Број на денови до 29.02.2012 година	Број на денови на надоместок на плата на товар на работодавецот
X (09.02.2012)	<=21	30
X (01.02.2012)	>21	21

Примери:

1. Боледувањето е започнато на 01.02.2012 година (прв ден спреченост за работа) и на 29.02.2012 година сеуште трае, надоместокот на плата работодавецот ќе го исплати за **првите 21 ден (по старо)**, по кои останатите денови се на товар на ФЗОМ, доколку осигуреникот може да го оствари тоа право.
2. Боледувањето е започнато на 09.02.2012 година (прв ден на спреченост на работа) и на 29.02.2012 година сеуште трае, работодавецот ќе ги исплати **првите 30 дена (по ново)** бидејќи на 29.02.2012 година (пресечниот датум, односно датумот на влегување во сила на измените на законот) е 21-от ден од започнатото боледување.